



## НОВИОТ TOYOTA AVENTIS

Ниво на опрема	Тип на автомобил	БЕНЗИН				ДИЗЕЛ			
		1.8 Valvematic 147 к.с.6 М/Т		1.8 Valvematic 147 к.с.CVT		1.6 D-4D 112 к.с.6М/Т		2.0 D-4D 143 к.с.6 М/Т	
		Цена во ЕВРА	Цена во ДЕНАРИ	Цена во ЕВРА	Цена во ДЕНАРИ	Цена во ЕВРА	Цена во ДЕНАРИ	Цена во ЕВРА	Цена во ДЕНАРИ
Executive	Седан	23,990	1,487,380	25,490	1,580,380	25,490	1,580,380	28,990	1,797,380

ГАРАНЦИЈА  
6 години или 200,000 км (што настąpi прво).  
Анти-корозивна гаранција: 12 години

Патна помош : 5 години (Македонија) - 2,900.00 Ден  
5 години (Европа) - 3,900.00 Ден

Стандардна опрема [www.toyota.com.mk](http://www.toyota.com.mk)

TOYOTA Auto Center - Macedonia

### Executive:

Анти блокирачки систем за кочење - ABS  
Електронска распределба на силата на сопирање - EBD  
Асистенција при сопирањето - BA  
Систем за контрола на влечната сила - TRC  
Систем за контрола на стабилноста на возилото - VSC+  
Електричен, серво управувач, рачно регулиран по височина и длабочина  
Предно воздушно перниче, возач и совозач  
Странично воздушно перниче, возач и совозач  
Воздушно перниче за колена, возач  
Заштитни воздушни завеси, напред и назад  
Прекинувач за исклучување на воздушно перниче, совозач  
Потсетувачки звучен сигнал за сигурносен ремен, возач и совозач  
Заштита за деца при отворање на задните врати  
Седишта делумно обложени со алкантара (светло сиви или теракота)  
Isofix држачи, надворешни задни седишта  
Претензионери на сигурносни ремени напред и назад и надворешни седишта  
Систем за заштита од кражба, имобилизатор  
Централна брава со далечинска контрола и централно заклучување на врати од кај возач  
Копче за далечинско отклучување на багажниот простор интегриран на клучот  
Рачки на врати и надворешни ретровизори во боја на каросерија  
Браници во боја на каросерија со абсорпција на силата при ударот  
Предна решетка со хромирана рамка  
Дневни светла DRL со LED технологија  
Халогени предни светла со Follow me home функција  
Мануелно регулирање на предните светла по височина  
Повеќе слојно стакло, ветробран и странични прозорци, термоизолациони  
Патен компјутер (моментна и просечна потрошувачка, просечна брзина и досег)  
16" алуминиумски тркала со 205/60 R16 и резервно тркало за привремена употреба  
17" алуминиумски тркала со 215/55 R17 и рез. тркало за привремена употреба (кај 2.0 дизел)  
Ретровизори во боја на каросерија, електронски регулирани со преклопување,  
греени со вградени трепкачи

Предни потпирачи за глава, рачно регулирани во 2 насоки  
Задни потпирачи за глава, рачно регулирани  
Позиција на предни сигурносни ремени, рачно регулирани по висина  
Систем за осветлување при влегување  
Електрично регулирачки прозорци - напред и назад  
Централен и заден потпирач за рака  
Задна делива клупа 60:40  
Stop&Start систем за дизелските мотори  
Toyota Touch (8" дисплеј во боја чувствителен на допир):  
- Мултимедијален систем со 6 звучници (без CD), Bluetooth  
- Задна камера за помош при паркирање  
Темпомат  
Сензор за дожд  
Двонзонски автоматски клима уред  
Сензор за светло  
Електрична лумбална поддршка на возачко седиште  
Електрохроматски внатрешен ретровизор  
Предни светла за магла  
USB приклучок  
Светлосен сигнал при итно сопирање  
Мулти-информационен 4.2" TFT дисплеј во боја  
3D информации на инструменталната табла  
Покажувач на надворешна температура и отворени врати  
Контроли на управувачот за аудио системот и Bluetooth  
Електрична рачна сопирачка  
Кожен управувач и менувач  
Автоматско заклучување на вратите при поаѓање  
Задни стоп светла со LED технологија

Боја на каросерија	Бела (040)	Пепел сива (1G3), Сребрена (1F7), Гранитно сива (1G6), Темна челик (1H2), Црна (209), Темно сина (8T5), Платинесто бронзена (1G2)	Бисерно бела (070), Токио црвена (3T3)
Металик	не	да	-
Доплата за металик	-	500 ЕВР (31,000 Ден)	-
Доплата за бисерна (перла) металик	-	-	700 ЕВР (43,400 Ден)



Технички карактеристики	1.8 Valvematic Бензин 6 М/Т	1.8 Valvematic Бензин CVT	1.6 D-4D Дизел 6 М/Т	2.0 D-4D Дизел 6 М/Т
Мотор	1798	1798	1598	1995
Максимална моќност	147	147	112	143
Макс. вртежен момент	180/4000	180/4000	270/1750-2250	320/1750-2250
Трансмисија	6-степен мануелен	CVT	6-степен мануелен	6-степен мануелен
Максимална брзина (км/ч)	200	200	185	200
Забрзување (0 - 100 км/ч)	9.4	10.4	11.4	9.5
Потрошувачка - комбинирано (л/100 км)	6	5.9	4.2	4.5
Емисија CO <sub>2</sub> (комбиниран)	139	138	108	119
Еколошка норма	Еуро 6	Еуро 6	Еуро 6	Еуро 6

• За подетални технички информации ве молиме посетете го приклучокот за користење на возилото на следниот линк: <http://www.toyota.com.mk/model/avensis-2015/>

• TOYOTA Авто Центар го задржува правото за промена на цените и спецификациите без претходна најава.